



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 101-679890.

Среда, 28 март 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. VII

Цена на овој број е 60 ден. — за 1951 година изнесува 350.— динара, а за странство 500.— динари. Редакцијата: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефонна Редакција 28-838. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619. Сметководство 27-593, Експедиција 21-261.

159.

Врз основа на членот 4 и 8 од Уредбата за геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/47), а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, проишнувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУРСЕВИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА

Во Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на службениците од геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/48) се извршуваат изменувања и дополнувања, така пречистениот текст да гласи:

ПРАВИЛНИК

за приправничката служба, стручните испити и курсеви на службениците од геодетската струка

I. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ

Член 1

Лицата што влегуваат прв пат во државна служба, и тоа во геодетската струка а немаат стручна спрема за вршење работи на звањето помлад геометар и помлад геодетски инженер, се примаат во структурата како приправници.

Приправничката служба за звањата од претходниот став трае две години.

Во оправдани случај по молба на приправникот може да се продолжи приправничкиот стаж за шест месеци.

Член 2

За подобро запознавање со работите на звањата за кои што се подготвуваат, приправниците за звањето помлад геометар го издржуваат приправничкиот стаж во една од следните групи на работи од геодетската струка:

- 1) геодетско-топографска,
- 2) фотограметриска,
- 3) картографска,

а приправниците за звањето помлад геодетски инженер, во една од следните групи на работи:

- 1) геодетско-астрономска,
- 2) фотограметриска,
- 3) картографска,
- 4) гравиметриска.

Во текот на приправничката служба приправниците што работат на работите од геодетско-топографската односно геодетско-астрономската, фотограметриската и гравиметриската група, треба да бидат 14 месеци на теренски работи, а останатото време на стручно-канцелариски работи. Приправниците што работат на работите од картографската група, го издржуваат целиот стаж на стручно-канцелариски работи.

Член 3

Надлежниот старешина или од него определените службеници ќе врши контролата како се извршува приправничкиот стаж.

Раководителите на секциите односно на работилштата при кои што се навоѓа на работа приправникот, ќе вршат постојана контрола на извршувањето на приправничкиот стаж.

Контролата се состои од прегледувањето на теренските и канцелариските работи што ги врши приправникот.

За да се спроведе полесно контролата, ќе се води за секој приправник контролен лист на приправничкиот стаж. Во контролниот лист ќе се внесуваат овие податоци: на кои геодетски работи, под чие раководство, во кое време и со каков успех работел приправникот.

Контролниот лист го водат раководителите од секциите односно од работилштата при кои што се навоѓа на работа приправникот.

II. СТРУЧНИ ИСПИТИ

а) Стручни испити за приправници

Член 4

Приправниците за помлад геометар и помлад геодетски инженер здобиваат право на полагање на стручниот испит по исполнувањето на стажот.

По исклучение, ако е приправникот доволно спремен за полагање на испитот, може да го полага стручниот испит веќе по истекот на 18 месеци на приправничкиот стаж.

Член 5

Приправниците за звањата споменати во претходниот член можат да го повторат стручниот испит два пати.

Приправниците што не го положиле стручниот испит, можат дополнително да го полагаат по втор односно по трет пат во најкраток рок од три месеци.

Член 6

Пријава за полагање на стручниот испит приправниците предаваат до старешината на организационата единица при која што се на работа. Во пријавата приправниците треба да иштираат на кој начин го издржале приправничкиот стаж, а нивните непосредни старешини ќе го приложат контролниот лист кон пријавата.

Член 7

Стручниот испит за звањето помлад геометар опфаќа:

за првата група работи: нижа геодезија со елементите на триангулација на вишите редови и на прецизниот нивелман, а осем тоа и применетата геодезија;

за втората група работи: нижа геодезија и фотограметрија;

за третата група работи: нижа геодезија и картографија (теориска и практична со познавањето на технологијата на издавањето на карти).

Осем тоа, сите приправници за звањето помлад геометар ке полагаат: основни појмови за нормите, за планирањето, евидентирањето, организирањето на изводењето на геодетските работи, како и службеничкото законодавство и организацијата на државната управа.

Член 8

Стручниот испит за звањето помлад геодетски инженер опфаќа:

за првата група работи: нижа и виша геодезија, применета геодезија и практична астрономија;

за втората група работи: нижа и виша геодезија и фотограметрија;

за третата група работи: нижа и виша геодезија и картографија (математичка, практична и технологија на издавањето карти);

за четвртата група работи: нижа и виша геодезија и гравиметрија со познавање теоријата од обликот на земјата.

Осем тоа, сите приправници за звањето помлад геодетски инженер ке полагаат: основни појмови за нормите, за планирањето, евидентирањето, организирањето изводењето на геодетските работи како и службеничкото законодавство и организацијата на државната управа.

Член 9

Испитот е писмен, усен и практичен.

Член 10

Практичниот дел на испитот за звањето помлад геометар и помлад геодетски инженер се состои во тоа што ке извршат приправниците помали самостојни задачи на теренот од областа на групата работи на кои што го издржале приправничкиот стаж, осем приправниците што работат на работите од картографската група, чии што практични задачи мораат да бидат од применетата картографија.

Пред закажувањето на испитите испитната комисија им дава на приправниците задачи во смисла на ставот 1 и го определува рокот за нивното извршување. Овој рок не може да биде подолг од триесет дена.

По извршената задача приправниците ги предаваат своите работи на испитната комисија која врз основа на нивниот резултат ке оценува дали ке се пуштат приправниците да го полагаат усниот и писмениот дел на испитот или ке се смета дека не го положиле стручниот испит.

Во рамките од усниот дел на испитот приправниците ке даваат објаснувања и одговори на прашањата што им ги поставуваат членовите на комисиите во врска со нивната работа од ставот 1.

Член 11

Писмениот дел на испитот за звањето помлад геометар се состои за сите групи од две задачи од геодетското сметање во врска со нижката геодезија и една задача во врска со специјалноста на односната група на работи.

Писмениот дел на испитот за звањето помлад геодетски инженер се состои за сите групи од две задачи од геодетското сметање во врска со вишката геодезија, и од една задача во врска со специјалноста на односната група.

Писмениот дел на испитот трае за звањето помлад геометар вкупно 12 часа, а за звањето помлад геодетски инженер вкупно 16 часа.

По положениот писмен дел кандидатите ке го полагаат усниот дел на испитот.

Член 12

Испитот се полага пред испитна комисија, која секоја година ја именува раководителот на Главната геодетска управа односно раководителот на геодетската управа на народната република.

Комисијата се состои од претседател и четири члена, со тоа што раководителот на Главната геодетска управа, односно раководителот на геодетската управа на народната република дополнително ке ја пополнува комисијата со потребен број членови, како би биле сите предмети застапени со стручни испитувачи.

Член 13

Членовите на комисијата се службеници на Главната геодетска управа, односно на геодетските управи на народните републики или на претпријатијата што се под нивна стопанска управа, а можат да бидат и стручњаци од други организациони единици и установи (факултети, високи школи, научни установи и слично).

Член 14

Целокупната администрација во врска со полагањето на испитот ја врши записничарот и испитната комисија, определен од раководителот на персоналната служба од Главната геодетска управа, односно од раководителот на персоналната служба на републичката геодетска управа.

Член 15

Испитната комисија по завршеното испитување го оценува кандидатот со оценки: 2 (слаб), 3 (добар), 4 (многу добар), 5 (одличен).

Конечна оцена се дава врз основа на постигнатиот резултат на практичниот, писмениот и усниот дел на испитот.

По положениот испит испитната комисија му издава на приправникот сведожба.

Член 16

Ако приправникот не положи на испитот еден или два предмета од предвидениот материјал може да ги полага во рок од 1—2 месеца.

Ако приправникот ни тогаш не ги положи овие предмети ке се смета дека не го положил испитот.

Член 17

Приправникот што започнал да го полага испитот па се откаже од полагањето ке се смета дека не го положил.

Член 18

За случај на потреба, приправниците за звањето помлад геодетски инженер на служба кај установите на народните републики можат врз основа на одобрението од раководителот на Главната геодетска управа по претходен предлог од старешината на геодетската управа на народната република, да го полагаат стручниот испит пред комисијата при Главната геодетска управа.

Член 19

По положениот испит приправниците ке се распредат во звањето помлад геометар, односно во звањето помлад геодетски инженер.

Член 20

Стручниот испит ке се полага кај Главната геодетска управа односно кај геодетската управа на народната република.

Испитите ке се одржуваат во април и ноември месец, а по потреба можат да се закажат и во други срокови.

Член 21

На приправниците може да им се одобри отсуство најповеќе 15 дена за спремањето за испит, доколку постои потреба за тоа. Ако приправникот неоправдано се откаже од полагањето на стручниот испит отсуството му се засметува во годишниот одмор.

Ова отсуство може да се одобри само за првото полагање на испитот.

Член 22

На приправниците што полагаат стручен испит вон од местото на службовањето им припаѓа дневница и право на накнада на патните трошкови од местото на службовањето односно од местото во кое што се наоѓа на работа до седиштето на комисијата и назад. Оваа накнада се дава само за првото полагање на испитот.

Дневниците и патните трошкови паѓаат на терет на организационата единица при која што е на служба кандидатот.

Ако приправникот без оправдана причина недојде да го полага испитот или се откаже од веќе започнатиот испит, нема право на дневници и на накнада на патните трошкови.

б) Стручни испити за звањата за кои што не постои приправничка служба

Член 23

Во геодетската струка осем стручните испити за приправниците постоат и следни стручни испити за добивање звање:

- а) за звањето помошен геодетски цртач;
- б) за звањето помлад катастарски референт;
- в) за звањето геодетски советник, кога ќе го добије виши геометар I класа.

Член 24

Во звањето помошен геодетски цртач можат да се назначат лицата што провеле најмалку три месеца со успех на курсот од геодетско цртање.

Помошниот геодетски цртач должен е да го заврши курсот и да го полага завршниот испит во срок од дваесет месеци.

Член 25

Во звањето помлад катастарски референт можат да се назначат лицата со завршен курс за звањето помлад катастарски референт или со курс за геодетски помошници.

Член 26

Положениот завршен испит на курсот од геодетското цртање и на курсот за звањето помлад катастарски референт или геодетски помошник се смета како положен стручен испит за звањето помошен геодетски цртач односно помлад катастарски референт.

Член 27

Виши геометри I класа што се истакнуваат со својата висока научна и стручна опрема, можат да се назначат во звањето геодетски советник после положениот испит.

На испит може да се пушти вишиот геометар I класа кој се истакнал особено:

- а) со организирањето и раководењето на работи од поголем опсег при што применувал нови придобивки на науката или нови методи за работа; и
- б) со теоретски работи од областа на геодетската наука.

Одлука за пуштањето на испит донесува раководителот на Главната геодетска управа, односно раководителот на геодетската управа на народната република во предлог од стручната комисија.

Член 28

Испитот за геодетски советник се состои во тоа што кандидатот ќе разработи организационо и стручно една поширока проблема од областа на геодетската дејност и оваа работа ќе ја брани пред определена комисија.

Член 29

Испитот за звањето на геодетски советник се полага пред комисија од пет члена која се именува по укажана потреба од раководителот на Главната геодетска управа односно од раководителот на геодетската управа на народната република.

Членовите на комисијата се службеници на Главната геодетска управа односно на геодетските управи на народните републики, службеници на претпријатијата под нивна стопанска управа, или службеници на други организациони единици и установи.

Еден член на комисијата мора да биде професор на геодетскиот отсек на техничкиот факултет (на техничката велика школа).

Член 30

Ако геодетската управа на народната република поради недостаток на соодветни стручњаци не би можела да состави комисија од претходниот член, републичките службеници ќе полагаат испит за геодетски советник пред соодветната комисија на Главната геодетска управа, врз основа на одобрение од раководителот од Главната геодетска управа а по претходен предлог од раководителот на геодетската управа на народната република.

Член 31

По приемот на пријавата од кандидатот за испит за звањето геодетски советник, комисијата му дава определена задача и го определува рокот до кој што треба да ја изработи задачата.

По завршената работа кандидатот ја предава на комисијата на оценка.

Ако биде работата поволно оценета, кандидатот ќе дава усно објаснувања и одговори по прашањата што во врска со неговата работа му ги поставуваат членовите на комисијата.

Комисијата ќе цени да ли го положил кандидатот испитот особено според покажаното познавање на проблематиката од својата струка во врска со стопанската дејност.

Оцената на комисијата гласи: „положил“ или „не положил“.

По положениот испит комисијата му издава на кандидатот сведожба.

III. СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЗВАНИЕ ВО СТРУКАТА

а) Видови на курсевите и нивна работа

Член 32

Во геодетската струка можат да се образуваат стручни курсеви од понизок ранг за добивање звање.

Од понизок ранг се курсевите за звањата: помошен геодетски цртач и помлад катастарски референт.

Член 33

Курсевите се состоат од теоретска и практична обука.

Теоретската обука ги опфаќа предметите од струката и предметите од општото образование.

Теоретската обука се врши исклучително вон од работното време, додека практичната обука може да се врши и во работното време.

Член 34

Курсот за геодетски цртачи трае една година, и тоа првите три месеца слушателите го слушаат пред

да влезат во служба, а останатото време можат да го слушаат курсот од производството.

На овој курс се предаваат следни стручни предмети: картографско цртање, картографија, топографско и техничко цртање, технологија за издавањето на карти и за познавање со геодетските планови и карти.

Член 35

Курсот за помлади катастарски референти трае една година.

На овој курс се предаваат следните стручни предмети: основи на нижа геодезија, геодетски вежбања, изработка на планови и сметање на поврнини, изработка и одржување на катастарски операт, одржување на премери, аграрни операции и техничко пишување.

Член 36

Раководители на курсеви и преподаватели за поодделни предмети определува раководителот на Главната геодетска управа, односно раководителот на геодетската управа на народната република.

б) Испитна комисија

Член 37

На крајот на курсевите за геодетски цртачи и помлади катастарски референти слушателите го полагаат испитот пред испитна комисија.

Ако слушателите на испитот не положат еден или два предмета можат дополнително да ги полагаат за три месена.

Член 38

Испитните комисији од претходниот член се состоат од пет лица, а ги назначува раководителот на Главната геодетска управа односно раководителот на геодетската управа на народната република.

При испитувањето на кандидатот ќе влегува за секој предмет во составот на комисијата и стручен испитувач за тој предмет.

При оценувањето на кандидатот за случај на поделба на гласовите одлучува гласот на претседателот.

Испитната комисија го оценува курсистот на ист начин како при полагањето на стручните испити.

Член 39

По положениот испит комисијата му издава на кандидатот сведожба за завршен курс, во која што мора да се означи дека завршниот испит на курсот се смета како положен стручен испит за односното звање.

Член 40

Испитот за звањето помошен геодетски цртач е устен за сите предмети, а за предметите картографско топографско и техничко цртање е и практичен.

Член 41

Испитот за звањето помлад катастарски референт е практичен, писмен и устен.

Практичниот дел на испитот се состои во тоа што кандидатот ќе изврши помали самостојни работи од катастарските операции.

Писмениот дел на испитот се полага од пишување и спроведување на измените настанати во текот на одржувањето на катастарскиот операт.

Устно се полагаат сите предмети.

Кандидатите ќе го полагаат писмениот и усниот дел на испитот по положениот практичен дел на испитот.

Член 42

Испитната комисија може да ослободи од полагање на поодделни предмети лица што на некој поранешен курс или во школа со соодветен ранг ги положиле со успех овие предмети.

в) Време и Место на одржувањето на курсевите и полагањето на испитите

Член 43

Курсевите по овој правилник се одржуваат кај Главната геодетска управа во Белград, односно кај геодетските управи на народните републики, а исто така и испитите на крајот на курсевите.

Времето на одржувањето на курсевите и на испитите го определува раководителот на Главната геодетска управа односно раководителот на геодетската управа на народната република.

г) Трошкови на курсевите, надзор и евиденција

Член 44

Трошковите на курсевите ги сноси Главната геодетска управа, односно геодетската управа на народната република.

Надзор над работењето на курсевите вршат органите на персоналната служба на Главната геодетска управа односно на геодетската управа на народната република.

д) Повремени курсеви за усовршување на службениците

Член 45

Раководителот на Главната геодетска управа односно раководителот на геодетската управа на народната република може да определи повремено да се одржуваат курсеви за стручно усовршување на службениците од соодветната струка односно од соодветно звање.

План за работа и за организација на курсевите од претходниот став определува за секој курс одделно раководителот на Главната геодетска управа, односно раководителот на геодетската управа на народната република.

Врз основа на овие курсеви не може да се здобие звање, но тие се земаат во оглед за да се добио повисоко звање.

IV. ПРЕМИН ОД СТРУКА ВО СТРУКА

а) Премин на приправници од струка во струка

Член 46

При премин од друга струка во геодетска струка, потребно е да ја има приправникот стручната односно школската спрема што е пропишана за геодетска струка и на крајот на определениот срок да го положи стручниот испит.

На приправникот може да му се призна порану издржаната приправничка служба, а должината на стајот во тој случај се определува според сродноста на работите од поранешната и од геодетската струка, како и според степенот на спремноста на приправникот за полагање на испитот, со тоа вкупната приправничка служба да не може да биде пократка од 2/3 на приправничката служба од геодетската струка.

Приправникот по извршениот премин нема да ги полага овие предмети што ги положил на поранешниот стручен испит.

Член 47

На приправник од геодетската струка што ја напуштил државната служба подолго од една година, па во срок од пет години се врати во иста струка, му се признава во приправничката служба порану издржаното време во тоа својство, со тоа што мора како приправник да биде до полагањето на испитот уште година најмалку.

На приправник што положил стручен испит пред да му престане службата, ќе му се признае положениот

испит при враќањето во служба, ако прекилот не бил подолг од осум години.

б) Премин на службеници од струка во струка

Член 48

Премин од друга струка во геодетска струка се дозволува ако службеникот што преминува има стручна спрема предвидена за соодветното звање на геодетската струка и ако на крајот од определениот срок го положи стручниот испит. Срокот за полагањето на овој испит не може да биде пократок од три месеци ниту подолг од една година.

Службеникот нема да ги полага во геодетската струка оние предмети што ги положил во поранешната струка.

Ако при преминот од друга струка во геодетска струка добие службеникот некое повисоко звање за кое што не е пропишан стручен испит, ќе го полага стручниот испит што е предвиден за почетното звање од определената група звања.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Главната геодетска управа ќе пропише напатствието за полагање на стручните испити со подробно работна програма.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на службениците од геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 50/48) и Напатствието за спроведување Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на службениците од геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 109/49).

Член 51

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 960

15 март 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Генерален секретар на Владата на ФНРЈ,
Љубодраг Ѓуриќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

160.

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 106/48), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА РЕГРЕС ВО ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО

1) Производителните претпријатија под стопанска управа на локалните органи (во натамошниот текст претпријатија) можат, при условите пропишани со ова напатствие, да остваруваат накнади (регрес) по следните основи:

а) за разликите во цените на репродукционите материјали;

б) за разликите помеѓу пониската единствена и индивидуалната планска цена;

в) за платениот подвоз.

I. Регрес за разликите во цените на репродукциони материјали

2) По основот на разликата во цените на репродукциони материјали на претпријатијата им припаѓа регрес во случаи кога по планот на распределбата и врз основа на склучените договори ги испорачуваат своите производи по определените пониски или намалени единствени цени.

Накнадата (регресот) ја опфаќа разликата помеѓу набавните цени на репродукционите материјали, т. е. повисоките единствени (комерцијални) цени односно, ако се во прашање земјоделски производи, определените цени во слободен откуп и пониските единствени цени, односно државните (сврзани) цени за репродукциони материјали утрошени во производството.

3) Барањето за накнада (регрес) го поднесуваат претпријатијата до филијалата на банката при која имаат текуќа сметка, и тоа едновременно со поднесувањето на фактурите за наплата на односките испорачани производи по единствените цени. Ова барање го потпишуваат раководителот на претпријатието и раководителот на сметководството.

Барањето за регрес од претходниот став треба да содржи:

а) пресметка на регресот за фактурата; оваа пресметка ја содржи разликата во цената по единица на поодделен производ и вкупната разлика за испорачаната количина на поодделен производ;

б) број и дата на налогот и назив на органот на чија диспозиција е извршена испорачката;

в) ден на испорачката и точна ознака на купувачот кому што е извршена испорачката;

г) заверени преписи од решението на надлежниот орган за одобрената индивидуална планска продавна цена на производителот (структура на цената по сите елементи) за секој период содржан во фактурата.

Овие заверени преписи претпријатијата ги приложуваат задолжително кога го поднесуваат првото регресно барање. Во подоцните барања што се однесуваат до исти производи се повикуваат само на преписите поднесени порано. Ако се променат индивидуалните плански цени, претпријатијата се должни при секое изменување да поднесат нови заверени преписи на решението од надлежниот орган за одобрените нови индивидуални плански продавни цени на производителот.

Откога ќе ја провери точноста на пресметката на регресот, како и тоа да ли е согласен регресот со прописите од претходниот став, банката го одобрува во рок од три дена износот на регресот во корист на текуќата сметка на претпријатието, а на терет на одделната сметка бр. 800568 — Разлика во цената на репродукциони материјали — (точ. 17 до 20 од Наредбата за пресметување и уплатување на пазарината добивка и разликата во цените на репродукционите материјали наменети за локалното производство како и за накнадата (регресот) на разликите станати во цените при продавањето на стоките од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 351).

II. Регрес за разликите помеѓу пониската единствена и индивидуалната планска цена

4) По основот на разликата помеѓу пониската единствена и индивидуалната планска цена правото на накнада (регрес) им припаѓа на претпријатијата кога ги испорачуваат своите производи по пониските единствени цени, и тоа:

а) на претпријатијата што ја применуваат структурата на цената пропишана со Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на

раководството и централниот фонд на државните индустријски производителни претпријатија од локално значење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 106/48), за разликата помеѓу пониската единствена цена намалена за работот на трговијата содржан во таа цена и индивидуалната планска цена на производството за односниот производ;

б) на други претпријатија (осем оние што ја применуваат структурата на цената за сојузните и републичките претпријатија), за разликата помеѓу пониската единствена цена намалена за работот на трговијата содржан во таа цена и индивидуалната планска продажна цена на производителот (без пазаршната добивка) за односниот производ, со тоа да се намали последната за разликата во цената на материјалите, т. е. за разликата помеѓу повисоките (комерцијални) и пониските единствени цени односно помеѓу цените во слободниот откуп и државните (сврзани) цени доколку е содржана во индивидуалната планска продажна цена на производителот и таа разлика.

Правото на регрес по основот на разликата во цената им припаѓа и на оние претпријатија што произведуваат сировини, полупроизводи и производи (репродукционни материјали) и ги испорачуваат врз основа на планот на распределбата (планските квоти) на други производителни претпријатија, без оглед под чие раководство се навоѓаат.

Ако ваквата испорачка се врши на државни производителни претпријатија под стопанска управа на локалните органи, испорачките се должни едновремено со поднесувањето на барањето за регрес за разликата во цената да извршат и уплата на разликите помеѓу повисоките (комерцијални) и пониските единствени цени за сировини и полупроизводи (репродукционни материјали), по прописите што важат за уплата на вакви разлики.

Ако претпријатијата испорачуваат поодделни свои производи од широко трошење по намалени единствени цени, им припаѓа право на накнада (регрес) за разликата помеѓу намалените и пониските единствени цени по прописите од гл. III од Наредбата за пресметување и уплатување на пазаршната добивка и на разликите во цените на репродукционните материјали наменети за локалното производство како и за накнада (регрес) на разликите станати во цените при продавањето на стоките од широко трошење.

5) Барањето за накнада (регрес) од претходната точка, потпишано од раководителот на претпријатието и шефот на сметководството, го поднесуваат претпријатијата до филијалата на банката при која имаат текуќа сметка едновремено со фактурата за наплата за испорачените стоки. Кон тоа барање се приложуваат:

а) пресметка на регресот со податоците за:
 аа) пониската единствена цена за единица на секој производ, намалена за износот на работот содржан во таа цена;

бб) индивидуалната планска цена на производството (точ. 4 под а) од ова напатствие) односно индивидуалната планска продажна цена на производителот (точ. 4 под б) од ова напатствие) за единица на секој производ;

вв) разликата помеѓу износите под аа) и бб), која претставува регрес по единицата на секој производ;

гг) количината на испорачените производи на секој поодделен вид;

дд) вкупниот износ на регресот за испорачената количина (износ од гг) за секој вид производ помножен со износот под вв) за секој односен вид производ;

б) назначување на датата на испорачката и претпријатието кому се врши испорачката;

в) назначување датата и бројот на диспозициите и на издавачот на диспозицијата врз основа на која илто е извршена испорачката;

г) заверен препис на одобрената структура на планските цени од надлежниот орган за цени за оние производи што ги испорачуваат претпријатијата и податоци за пониските единствени цени.

Овој документ се приложува кога се поднесува првото барање за регрес. Во следните барања претпријатието само се повикува на документот поднесен порано. При секоја промена на одобрената структура на планските цени, подносителот на регресното барање е должен да приложи заверен препис од новата определена структура на планската цена.

6) Откога ќе ја провери исправноста на барањето за регрес, банката го одобрува во срок од три дена износот на регресот на текуќата сметка на претпријатието, а на терет на сметката бр. 800569 — разлика во цената на производството на локалната стопанство.

7) Ако има претпријатието по истата фактура барање за регрес по основот на разликата во цените на репродукционните материјали и за разликата помеѓу пониските единствени и индивидуалните плански цени (I и II од ова напатствие), тоа поднесува по обата основа едно барање за регрес и заверен препис од решението на надлежниот орган за одобрената индивидуална планска продажна цена на производителот (структурата на таа цена по сите елементи). Регресното барање во овој случај претставува разлика помеѓу индивидуалната продажна цена на производителот намалена за износот на пазаршната добивка и пониската единствена цена намалена за определениот работ. Во свој случај барањето за регрес содржи пресметка и податоци предвидени во II точ. 5 под а) до в) од ова напатствие.

III. Регрес за платениот подвоз

8) По основот на платениот подвоз правото на регрес им припаѓа на претпријатијата кога испорачуваат производи по пониските единствени или намалените единствени продажни цени. Ова барање го опфаќа само износот на фактично платените трошкови за подвоз од товарната станица на продавачот до најблиската железничка односно паробродска станица на купувачот. Ако е оддалечена товарната станица на продавачот преку десет километри од неговото стовариште, барањето за регрес ги опфаќа и фактично платените трошкови за превоз од стовариштето до товарната станица, и тоа само за далечината преку десет километри.

Ако се врши превозот на стоките од продавачот до купувачот, во недостиг на бродски или железнички саобраќај со камион, барањето за регрес ги опфаќа трошките за превоз од стовариштето на продавачот до стовариштето на купувачот по одбитокот на релацијата од десет километри, и тоа во висина на фактично платените трошкови. Ако е оддалечено стовариштето на купувачот повеќе од 10 километри од неговата стоварна станица, а во прашање е испорачка на стоки со единствени цени во продажбата на мало, продавачот го внесува во барањето за регрес и износот на фактично платените трошкови за превоз од стоварната станица на купувачот до стовариштето на купувачот. Во сите овие случаи трошките за превоз се примаат само до износите предвидени со прописаната тарифа.

Правото на регрес по овој основ не им припаѓа на оние претпријатија што ја применуваат структурата на цената прописана за сојузните односно републичките претпријатија, бидејќи да е содржан во таа структура и просечниот подвозен став.

9) Барањето за регрес по основот од претходниот став го поднесуваат претпријатијата до филијалата на банката при која имаат текуќа сметка едновремено со односната фактура на наплата. Ова барање го потпишуваат раководителот на претпријатието и раководителот на сметководството.

Барањето треба да содржи:

а) ознака на отпратните документи (бројеви на товарните листови и сл.);

б) наменување и количина на отпратените производи по поделките испратки;

в) дата на испраќањето;

г) назначување претпријатието односно установата по чин налог се врши испорачката, кому се врши и до која железничка односно паробродска станица.

д) износ на платениот подвозен став по поделка испратка по одбивањето на делот што отпаѓа на делот на стоките испорачани за слободна продажба, ако се испратени со истата испратка и вакви стоки;

е) документација за оддалеченоста од утоварната станица од стовариштето на продавачот, како и за оддалеченоста помеѓу тоа стовариште и стовариштето на купувачот, односно документација за оддалеченоста на стовариштето на купувачот од неговата истоварна станица, спрема тоа до кој случај од ст. 1 на претходната точка од ова напатствие се однесува барањето за регрес;

ж) вкупен износ на платените трошкови за подвоз.

Под поделка испратка се подразбира вкупната количина на стоките на сите видови отпратени со еден испратен документ.

10) Откога ќе ја прегледа и утврди точноста на барањето за регрес, банката го одобрува во рок од три дена износот на регресот на текуќата сметка на претпријатието, а на терет на сметката бр. 800570 — Подвозен став на локалното стопанство.

11) Прописите од ова напатствие се применуваат и на занаетчиските задруги, на производителните претпријатија на општествените организации и на приватните занаетчиски дуќани кога ги испорачуваат своите производи на начинот и под условите предвидени во ова напатствие.

12) Трговските претпријатија на локалното стопанство кога произведуваат исклучително по планската задача, на начинот и под условите предвидени во ова напатствие имаат право на регрес како и производителните претпријатија. Ова важи и за претпријатијата од мешовит карактер (производително-трговски).

13) Барањата за регрес од 1950 година должни се претпријатијата да ги поднесат до банката при која имаат текуќа сметка најдоцна до 30 април 1951 година по прописите од Напатствието за регрес во локалното стопанство објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 38/50.

14) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува на сите нерешени случаи станати од 1 јануари 1951 година, и со него се заменува Напатствието за регрес во локалното стопанство објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 38/50.

Бр. 5039

27 февруари 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Согласан,

Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

161.

Врз основа на чл. 5, 6 и 8 на Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) и чл. 1 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за слободната продажба и за цените на стоките од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), во согласност со Претседателот на Советот за селското стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

НАПАТСТВИЕ ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЛНОСТ НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ

Општи одредби

1. Општите земјоделски задруги (во натамошниот текст задруги) по сите видови на снабдување вршат

промет на индустриски и други стоки од широкото трошење и на селско стопанските артикли слободно и во духот на задружните правила.

Задругата работи со своите членови. Задругата може да работи и со незадругари без обврска да им дава на истите повластици (приоритет во купување, пониски цени и сл.) што им ги дава на задругарите.

Собрањето на задругата решава за тоа колку ќе имаат задругите продавници за селско стопански производи и за индустриски стоки.

2. Задругите и околинскиот сојуз на земјоделските задруги одлучуваат да ли при околинскиот сојуз ќе организираат задружна агенција или претпријатието со задача да набавуваат за сметка на задругите стоки и за нивна сметка да врши продажба на селско стопанските производи.

Задружните агенции односно околинските задружни претпријатија не можат да отвораат сопствени продавници за индустриски стоки на мало, а можат да имаат продавници за продажба на селско стопански производи и на други производи од земјоделските задруги и од задругарите.

Како ги продаваат задругите селско стопанските производи на своите задругари

3. Задругите можат да ги продаваат селско стопанските производи од своите задругари:

а) непосредно на потрошувачите во своите продавници и на тезги на пазар;

б) да ги отстапуваат на околинската задружна агенција односно на претпријатието со цел на продажба за сметка на задругата;

в) на трговските претпријатија што се занимаваат со промет на селско стопански производи по слободно договорени цени.

Со договорот што е склучен помеѓу задругата и трговското претпријатије за продажба на селско стопански производи се регулише и прашањето на амбалажата, транспортот, ускладиштувањето и тн.

4. Ако продаваат задругите селско стопански производи преку своите постојани продавници по цени што се за ист квалитет стока во просек (месечно) пониски за околу 15% од цените на пазарот, задругите добиваат бонови на трговијата по сврзаните цени во износ од 15% од вредноста на така продадените селско стопански производи.

Боновите на трговијата по сврзаните цени за производите продадени на начинот од претходниот став ги добиваат задругите од Народната банка на ФНРЈ под истите услови како и селанските работни задруги.

Добивените бонови на трговијата по сврзаните цени задругата ги дели на задругарите сразмерно на количината и вредноста на селско стопанските производи што ги предале.

5. На задругите ќе им се издадат бонови на трговијата по сврзаните цени во висина и на начинот од точ. 4 на ова напатствие и за оние количини на селско стопански производи што ќе ги продаде задругата преку околинските задружни агенции односно претпријатија, кога овие агенции односно претпријатија продаваат во своите продавници селско стопански производи по пониски цени за околу 15% во просек од дневните пазариски цени за производите од соодветниот квалитет.

Задружните агенции односно претпријатијата добиваат бонови од Народната банка на ФНРЈ на ист начин како и задругите. Вака добивени бонови агенциите (претпријатијата) ги предаваат на задругите за распределба на задругарите.

6. Поверенството на трговијата и снабдувањето на околинскиот (градскиот) народен одбор ќе води сметка за тоа на задругите што изнесуваат на пазар селско стопански производи да им се даваат соодветни простории за нивните продавници и тезги.

Како ги набавуваат задругите индустриските стоки од широкото трошење

7. Задругите, задружните агенции и околинските задружни претпријатија можат да набавуваат индустриски стоки од широкото трошење:

а) од трговските претпријатија на големо и од државните трговски претпријатија на мало на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија;

б) непосредно од производителите на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

8. Ако производителите претпријатија им продаваат на задругите индустриска стока од широкото трошење непосредно, им ја фактурираат стоката по слободно формираните цени.

Трговските претпријатија на големо им продаваат на задругите индустриски стоки од широкото трошење по цените што ги формираат слободно според условите на пазарот.

Трговските претпријатија на големо ги продаваат стоките на задругите под исти услови и цени како и на останатата трговска мрежа.

Државните трговски претпријатија на мало им продаваат на задругите индустриски стоки од широкото трошење на големо по своите формираните продајни цени на мало, со тоа што на задругите можат да им одобруваат попуст од продајната цена на мало. Висината на попустот се утврдува со слободно договоране помеѓу задругата и државното трговско претпријатие на мало.

Како ја формираат задругите продајната цена на мало за индустриските стоки од широкото трошење

9. Индустриските стоки од широкото трошење, што се во слободна продажба ги продаваат задругите по цените што ги формираат слободно според условите на пазарот. Управниот одбор на задругата ја определува продајната цена така, што од разликата помеѓу набавната и продајната цена на задругата да може да ги покрие сите свои трошкови на трговијата.

Задругните агенции и околските задругни претпријатија ги подмируваат своите трошкови на трговијата од провизијата што им ја определува околскиот сојуз на земјоделските задруги.

Остварената разлика помеѓу стварните трошкови и постигнатата разлика помеѓу набавната и продајната цена претставува добив за задругата.

Завршни одредби

10. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден претставуваат да важат прописите за маржните, за цените во слободна продажба и другите прописи што се во спротивност со ова напатствие.

Бр. 4764

28 март 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател

на Советот за селско стопанство и шумарство,

Мијалко Годоровиќ, с. р.

162.

Врз основа на чл. 11 во врска со чл. 6 од Уредбата за финансирањето и финансиската контрола на инвестициите од сојузно, републичко и од локално значење, („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/48), а во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија, издавам

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1951 ГОДИНА

I.

1) По прописите од оваа наредба ќе се финансираат и плаќаат:

- а) спрема;
- б) монтажа;
- в) студии и истражувања;
- г) откуп и оштета;
- д) садници и пошумување;
- е) набавка на добиток; и
- е) издигање кадрови.

II.

2) Одобрените буџетски кредити и планираните вонбуџетски средства за финансирање на инвестициите од точ. 1 од оваа наредба ќе се распоредуваат само на министерствата односно на генералните дирекции на чие што чело стоат членови од владата односно од советите на владата.

Банките ќе ги финансираат непосредните инвеститори и ќе вршат плаќање на начинот предвиден со оваа наредба во рамките на глобалните квоти на одобрените буџетски кредити на поделни ресори односно до висината на уплатените вонбуџетски средства.

III.

Плаќањето на спремата ќе се врши:

а) на спремата од домашното производство — врз основа на фактурата на производителот до висината што е предвидена со договорот за испорачка на спремата;

б) на спремата што ја изработува инвеститорот во сопствена режија — врз основа на интерните фактури по цените и во рамките на сумата што ја одобрило стопанското здружение, односно органот под чија стопанска управа се наоѓа инвеститорот врз основа на образложен предлог и предметка од инвеститорот;

в) на спремата внесена од странство која се плаќа во девизи — врз основа на налог од непосредниот инвеститор за плаќање на странскиот добавувач или на фактурата на увозното претпријатие; со налогот за плаќање на странскиот добавувач непосредниот инвеститор е должен да го приложи одобрието од органот за надворешната трговија;

г) на спремата наменета на вонпазарнишни потрошачи — поодделно напатствие од Министерот на финансите на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ за набавките на вонпазарнишната спрема што ќе го пропишат тие во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

4) Плаќањето на монтажа ќе се врши:

а) на монтажа што ја изведуваат домашните монтажни претпријатија или домашните производители на спрема за сметка на инвеститорот — врз основа на фактурата од изводачот во рамките на сумата предвидена со договорот;

б) на монтажа што ја изведува инвеститорот во сопствена режија — врз основа на интерните фактури од инвеститорот а во рамките на сумата што ја одобрило стопанското здружение односно органот под чија стопанска управа се наоѓа инвеститорот, врз основа на образложен предлог и предметка од инвеститорот;

в) на монтажа што се плаќа во девизи — плаќањето се врши на начинот предвиден под в) точ. 3 од оваа точка.

5) Плаќањето за студии и истражувања ќе се врши:

а) за проектантски услуги — врз основа на фактури од проектантските претпријатија, и тоа само за обектите што се во планот за 1951 и 1952 година — а за обектите што не се во планот — по одобрение од надлежната планска комисија;

б) за геолошки истражувања — врз основа на фактурите од претпријатијата што вршат истражувања, во рамките на сумата што ја одобрило врз основа на предметката стопанското здружение односно органот под чија стопанска управа се наоѓа инвеститорот;

в) за истражувања во институти и за работа на унапредување на производството — врз основа на

фактурите и други исплатни документи во рамките на сумата што ја одобрила надлежната управа за унапредување на производството врз основа на образложен предлог и предметка од инвеститорот, доколку се работи за изработка на прототипови — одобреното го дава стопанското здружение односно органот под чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот.

6) Плаќањето на оштета и откупи ќе се врши врз основа на решението од судовите, експроприационите комисији и други надлежни органи.

7) Плаќањето на издатоците за садници и пошумување ќе се врши во рамките на квотата што ќе ја одобри министерството за шумарство односно министерството за земјоделство на народната република.

8) Плаќањето за набавка на добиток ќе се врши врз основа на одобрение од стопанското здружение односно од органот под чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот, а ако се врши купувањето од приватни лица и по одобрение од министерот на финансии на народната република.

9) Плаќањето на издатоците за издигање кадрови ќе се врши во рамките на квотата што ќе ја одобри стопанското здружение, односно органот под чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот, врз основа на предметката за кадровите за нови работни места одобрена со финансискиот план. Доколку се работи за претпријатија во изградба, стопанското здружение дава одобрение врз основа на одделна предметка за кадровите со која треба да се согласи финансискиот орган.

IV.

10) Финансирањето и плаќањето на инвестициите на народните одбори ќе се врши на начинот предвиден во точ. II и III од оваа наредба, со тоа што ќе ги деаат одобренјата, доколку тоа право е резервисано за позисоки органи со одделни прописи, наместо локалните органи републичките односно сојузните органи.

Исплатите за инвестиции на народните одбори предвидени во точ. I од оваа наредба банките ќе можат да ги извршуваат само до висината на уплатените средства.

V.

11) Државната инвестициона банка на ФНРЈ ќе провизува технички напатствија за применување на оваа наредба.

VI.

12) Финансирањето на градежните работи ќе се врши по прописите од Уредбата за извршување планот на градежните објекти во 1951 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/51).

VII.

13) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 6342

17 март 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

163.

Врз основа на чл. 10, 13 и 33 од Уредбата за данокот на промет на производи („Службен лист на ФНРЈ” бр. 24/47) и чл. 6 од Уредбата за слободна троджба и цените на стоките од широко тршење („Службен лист на ФНРЈ” бр. 29/50) издавам

НАРЕДБА

ЗА НАПЛАТА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА ПРИ ИСПЛАТАТА НА СМЕТКИТЕ

1) Од сите даночни обврзници од приватниот стопански сектор без оглед да ли се должни да водат

работни книги или не, данокот на промет на производи и пазаришната добивка се наплатува со запирањето при исплатата на сметките за продадените производи и неподвижни добра на државните надлештва, установи и стопански претпријатија, на задругите, задружните сојузи и на задружните претпријатија и општествените организации и нивните претпријатија.

2) Даночните обврзници од приватниот стопански сектор мораат да поднесат, со сметките за продадените производи или добра на набавувачите (купувачите) споменати во претходната точка спецификација на данокот на промет на производи и на пазаришната добивка по следниот образец:

„Спецификација на данокот на промет на производи и на пазаришната добивка за продадените производи и неподвижните добра (на кого) _____ по сметката (фактурата) бр. _____ од _____ 195_____ година.

1	2	3	4	5	6	7
Ред. бр.	Наименовање на продадените производи или неподвижни добра	Вкупен износ на накнадата (цената) по сметката	Износ на даночната основница (цената) од која се пресметува данокот по тарифата	Даночна стопа	Износ на данокот	Износ на пазаришната добивка
1						
2	итн.					
Вкупно:						

Со данокот на промет на производи (со данокот на доход) се задолжувам кај Поверенството за финансии на околинскиот народен одбор во _____

Продаденото неподвижно добро се навоѓа на територија на околинскиот народен одбор во _____ Народна Република _____

Место, улица и куќен број на мојот стан (место на живеење, седиште) е _____

Што се однесува до прометот на кој што не сум го пресметал данокот и пазаришната добивка во рубриците 6 и 7 од оваа спецификација изјавувам дека не сум должен на плаќање данок и пазаришна добивка.

Дата _____ 195_____ г.

Место _____

Подносител на сметката _____

Точноста на податоците во рубриците 2 и 3 ја заверуваат со тоа износот на данокот од рубриката 6 и износот на пазаришната добивка од рубриката 7 да е запрен при исплата на сметката во готови пари, со тоа да му е издаден на државното кредитно претпријатие налог данокот од рубриката 6 и пазаришната добивка од рубриката 7 да се наплати при исплатата на сметката.

Набавувач (назив и седиште на надлештвото, установата, претпријатието, задругата, општествената организација) _____

Дата _____ 195_____ г.

Место _____

Каснер-режисер — ликвидатор-сметководител, _____

(М.П.)

Старешина-директор, _____

(непотребното и несоодветното во спецификацијата треба да се прецрта).

Во рубриката 3 ќе се покаже накнадата (цената) по сметката за поодделни производи и добрата споменати во рубриката 2, а во рубриката 4 — основната на која што е пресметан данокот. Така, на при-

мер, кога е предвидена по тарифата на единствениот данок на промет на производите на локалното производство како даночна основица планската цена на чинењето и определена планска добивка, тогаш во рубриката 3 треба да се покаже продавната цена (накнада — промет), а во рубриката 4 — планската цена на чинењето и определена планска добивка според која е пресметан данокот од рубриката 6. Во рубриката 7 се покажува износот на пазаршната добивка.

3) Ако продаваат производи лицата кои не плаќаат данок по чл. 7 од Уредбата за данокот на промет на производи, или кои се ослободени од плаќање на овој данок по чл. 8 од Уредбата, а кои не остваруваат ни пазаршна добивка, тие не се должни да поднесуваат спецификација, но се должни на поднесената сметка, непосредно пред потпишот, да стават клаузула: „Според чл. 7 од Уредбата не плаќам данок на промет на производи“, односно клаузула „според чл. 8 од Уредбата ослободен сум од данокот на промет на производи“.

4) Ако набавувачот (купувачот) врши исплата преку државно кредитно претпријатие, е должен при издавањето на налогот за исплата на сметката да издаде и налог за наплата на данокот на промет на производи и на пазаршната добивка.

5) Набавувачот не смее да изврши исплата, односно не смее да даде налог за исплата на сметката за набавка на производи без поднесена спецификација, односно без клаузула на поднесената сметка. Ако е во прашање извршување на услуга, исплатата ќе се изврши и без поднесена спецификација. За извршените набавки до 1000 динари не треба да се бара спецификација. Меѓутоа, во обата спомената случаја соодветниот износ на данокот и на пазаршната добивка мора да се наплати.

6) Исплатната благајна при исплатувањето на сметките ќе го задржи данокот на промет на производи и пазаршната добивка во износите што се покажани во спецификацијата односно во налогот за исплата. Наплатените износи се полагаат на оние сметки од данокот на промет на производи и на пазаршната добивка кај Народната банка на ФНРЈ што се определени за наплата на овој данок и на пазаршната добивка од обврзниците од приватниот стопански сектор, и тоа во рок од пет дена по истекот на деkadата во која што се запрени данокот и пазаршната добивка. Уплата ќе се изврши за сметка на Поверенството за финансии на оној околински народен одбор при кого се задолжува испорачачот на производите со данокот на промет на производи, односно на чија територија се навоѓа продаденото недвижно добро.

Ако го бара тоа даночниот обврзник ќе му се издаде потврда за износот на извршениот промет и за прениот данок и на пазаршната добивка по следниот образец:

ПОТВРДА

_____, од _____, улица и
куќен број _____, по неговата сметка
бр. _____ од _____ 195__ г. е исплатено
_____ д. и задржано од данокот на промет
на производи _____ и од пазаршната
добивка _____, т.е. вкупно _____ (со
слова _____) динари.

Исплатител на сметката _____
тел. _____.

_____ 19__ г.
Во _____

Раководител на сметководството,

(М.П.)

Оваа потврда не подлежува на такса по Законот за таксите.

7) Спецификацијата се поднесува во два еднаква примерка.

Ако подносителот на сметката е неписмен или е недоволно писмен, спецификацијата ќе ја пополни самиот набавувач.

Исплатната благајна еден примерок од спецификацијата на данокот на промет на производи и на пазаршната добивка веднаш по исплатувањето на сметката, односно по издавањето на налогот за исплата на сметката ќе испрати до Поверенството за финансии на околинскиот народен одбор при кого се задолжува даночниот обврзник со данокот на промет на производи, односно на чија територија се навоѓа продаденото недвижно добро. Вториот примерок од спецификацијата се задржува со сметката.

8) Според примените спецификации Поверенството за финансии на околинскиот народен одбор одделно ќе го евидентира данокот и пазаршната добивка што се наплатени при исплатувањето на сметката.

9) Поверенството за финансии на околинскиот народен одбор е должно веднаш да ја проконтролира примената спецификација и да установи да ли се правилно пресметани данокот на промет на производи и пазаршната добивка, што ќе го констатира на самата спецификација. Ако се пресметани правилно данокот и пазаршната добивка, или се пресметани во поголеми износи одошто требало, спецификацијата треба да се вложи во досие на данокот на промет на производи на додичниот даночен обврзник како податок за користење при годишниот разрез. Ако пак, се пресметани данокот и пазаршната добивка и наплатени во помали износи одошто требало, поверенството за финансии ќе го повика даночниот обврзник да ја уплати разликата во рок од пет дена, а по тоа ќе ја вложи спецификацијата во досието.

При годишниот разрез на данокот на промет на производи во даночната основица треба да се внесе и прометот што е извршен со државните надлештва, со установите и стопанските претпријатија, со задругите и задружните сојузи и задружните претпријатија и општествените организации и со нивните претпријатија и да се пресмета вкупниот данок. Вкупно разрезниот данок по решението ќе се намали за износот на платениот данок по спецификацијата односно на данокот што е запрен при исплатувањето на сметката, така што ќе се задолжи даночниот обврзник само со разликата на данокот. Вака ќе се постапи и во поглед на пазаршната добивка.

10) Државните надлештва, установите и стопанските претпријатија, задругите, задружните сојузи и задружните претпријатија и општествените организации и нивните претпријатија, мораат во своето книговодство да основаат одделна сметка на данокот на промет на производи и на пазаршната добивка наплатени со запирање при исплатувањето на сметките.

11) Другите даночни обврзници ќе го плаќаат данокот на промет на производи и на пазаршната добивка на досегашниот начин.

12) Со оваа наредба се заменува Наредбата за наплата на данокот на промет на производи при исплатувањето на сметките, бр. 34230/47 („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 69/47).

13) Оваа наредба влегува во сила на петтиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5140

1 март 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

164.

Врз основа на чл. 42 од Уредбата за извршување на буџетот („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/47) издавам

НАРЕДБА

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ ОД 1950 ГОДИНА

1) Сите испорачачи, како и извршители на работите, се ги поднесуваат ненаплатените фактури односно ситуации за испорачките и услугите од 1950 година непосредно до купувачот односно до инвеститорот, за да се обезбедат средствата од буџетот од надлежниот финансиски орган.

2) Повисоките наредбодатели ќе ги приспособат списоците на обврските од лична и материјална природа од своите подрачни наредбодатели, а стопанските министерства, советите и генералните дирекции и од стопанските претпријатија под нивна управа за обврските по инвестициите, и со списокот на своите обврски ќе ги испратат до надлежниот финансиски орган. Другите односи на државните стопански претпријатија со буџетот ќе се регулираат по одобрувањето на годишните завршни сметки.

3) Списоците на обврските на подрачните органи мораат да бидат потпишани од страна на нивните наредбодатели и сметкопологачи. Барањето за обезбедување на средствата што го поднесува повисокиот наредбодател до финансискиот орган мора да биде потпишано од страна на повисокиот наредбодател и сметкопологачот.

Списоците ќе се состават одвоено, и тоа:

а) за обврските од лична и материјална природа;

б) за обврските по инвестициите што биле во инвестициониот план; и

в) за обврските по инвестициите што не биле во планот.

Списоците мораат да содржат следни податоци: реден број, кому ќе се изврши исплатата (продавач-услугодател), кога станала обврската, на име што е создадена обврската (кај инвестиционите обврски треба да се цитираат и елементите, на пр.: капитална изградба или општествен стандард, градежен објект, спрема, монтажа и тн.), износ на обврската (во одделна рубрика да се цитираат обврските за кои што имало кредит и одделно оние за кои што немало кредит) и образложение. Во оваа рубрика на образложението треба да се внесе и објаснение зошто не е ликвидирана обврската на време, и кој е за тоа одговорен. Ако немало кредит или е вон од планот, во образложението треба да се назначи зошто е создадена обврската. Кај употребата на обвржните средства да се објасни зошто се тие користени за инвестиции, назначувајќи ги исто-временно и одговорните лица за таа постанка.

На крај на списокот за инвестициите треба да се направи рекапитулација по намената и инвестиционите елементи. Списоците на инвестиционите обврски што биле во планот треба да се испратат до финансискиот орган во дупликаат, од кои што еден примерок ќе испрати финансискиот орган до државната инвестициона банка при отворањето на кредитот поради проверка.

4) Крајниот срок за поднесување барања од страна на повисоките наредбодатели, односно од страна на стопанските министерства, советите и генералните дирекции до финансискиот орган поради обезбедување средства за неизмирени обврски од 1950 година е 30 април 1951 година.

Барањата за обезбедување на средствата за ликвидација на обврските што ќе се поднесат после овој срок — нема да се земаат во постапка.

5) Испорачачите се должни во фактурите што ги поднесуваат во 1951 година, а кои се однесуваат до

испорачките или услугите од 1950 година да го означат тоа видно. Вакви фактури осем пресметковните ситуации за месец декември 1950 година, ќе можат испорачачите да ги наплатат дури врз основа на извештајот од купувачот за отворање кредит за исплата на обврските од минатата година. При тоа, со оглед на прописот од точ. 1 од оваа наредба испорачачите не се должни да и го поднесуваат на банката и примерокот на фактурата за купувачот.

6) Купувачите се должни веднаш по приемот на извештајот за отворање кредит за исплата на обврските од минатата година да им ги соопштат на продавачите — услугодателите броевите на сметките (акредитивите) под кои се кредитите отворени.

7) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 6400

19 март 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

165.

За да се спроведе Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ” бр. 63/50), врз основа на Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за оснивање Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, и со Претседателот на Советот на земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ЧУВАЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО ВРЕКИТЕ ОД ПАПИР ЗА КАЛЦИНИРАНА (АМОНИЈАЧНА) СОДА, ШЕКЕР И ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА

1) Со цел да се чуваат вреките од папир за пакување калцинирана (амонијачна) сода, шеќер и вештачки губриња, сите производителни претпријатија и потрошувачи на овие артикли (претпријатијата, задружните и општествените организации) должни се да постапуваат со вреките од папир во кои се испорачуваат овие артикли по прописите од оваа наредба.

2) Производителите на споменатите производи ќе ги задолжуваат сите потрошувачи со 20 динари на име кауција за секоја вреќа во која е испорачан некој од производите споменати горе.

Од задолжувањето се изземаат само потрошувачите претпријатија за извоз на тие артикли. Производителите можат да договораат со овие потрошувачи и враќање на вреките.

3) Потрошувачите на споменатите артикли должни се да ги чуваат примените вреќи од секое оштетување и после употребата неопштетени да им ги враќаат на производителите што им ги испорачале дотичните артикли, а според напатствието од производителот.

Ако пак се оштетат вреките, потрошувачите се должни оштетените вреќи да му ги продаваат на претпријатието за промет со отпадоци или на „Загребачката творница на папир”, Загреб кои ќе му издадат на потрошувачот потврда за предадените вреќи.

4) Потрошувачите мораат во рок од 60 дена од денот на испорачката од фабрика на споменатите артикли да му ги вратат на производителот неопштетените вреќи или да му предадат потврда за предавање на оштетените вреќи на претпријатието за промет со отпадоци односно на Загребачката фабрика за папир. Советите за преработувачка индустрија на народните републики можат да одобруваат и други срокови за враќање на вреките за поодделни потрошувачи на поброените артикли.

5) Производителите на споменатите артикли ќе им наплатуваат на потрошувачите по 3 динари на име пенал за секој 10 дена пречекорување.

Овие пенали можат да се наплатуваат од потрошувачите само до износот на задржаната кауција.

6) По приемот на вреќите производителот ќе му ја врати на потрошувачот за секоја нештетена вреќа задржаната кауција во цели износ. За вреќите предадени на претпријатието за промет со отпадоци или на загревачката фабрика за папир, како и за вреќите што ќе му ги врати потрошувачот на производителот во оштетена состојба, производителот ќе наплати по 10 динари за секоја оштетена вреќа од кауцијата на име пенал.

7) На име оштетување на вреќите при товарењето и транспортот производителот ќе му призна на потрошувачот 3% од вкупниот број на испорачаните вреќи при пресметувањето.

8) За секоја исправно вратена вреќа производителот ќе му исплати на потрошувачот 60% од продавната цена на вреќата.

Овој износ потрошувачот ќе го употребува:

а) за подмирување манипулативните трошкови околу присобирањето, средувањето и отпраќањето на вреќите;

б) за премии на работниците што придонеле да се запазат вреќите.

Остатокот на износот ќе му се дотира на фондот на раководството на претпријатието.

9) Остатокот од 40% од продавната цена на вреќата ќе го задржува и употребува производителот:

а) за трошковите на повторното оспособување на вреќите и губитоци при повторното полнење на вреќите;

б) за премии на работниците за постигнатото намалување на кинењето на вреќите при повторно полнење и товарење.

Остатокот на износот ќе му се дотира на фондот на раководството на претпријатието на производителот.

10) Висината на премијата за работниците споменати во точ. 8) и 9) од оваа наредба ја определува управниот одбор на претпријатието.

11) потрошувачите кои до денот на влегувањето во сила на оваа наредба ги примиле веќе споменатите артикли во натронски вреќи, ќе им ги вратат на производителите нештетени вреќите и за тоа ќе примат накнада по точ. 8) од оваа наредба.

Оштетените вреќи потрошувачите ќе им ги предаваат на претпријатијата за промет со отпадоци или на Загревачката фабрика за папир.

12) Наглаголно враќање на оваа амбалажа мора да биде регулирано во договорот за купо-продажба на споменатите артикли.

13) Поблиски напатствија за применувањето на оваа наредба ќе донесува по потреба Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ.

14) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2378/1
21 март 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњкиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за земјоделство и шумарство,
инж. Милалко Тодоровиќ, с. р.

166.

Врз основа на Наредбата од Владата на ФНРЈ за мерките за штедење артикли од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/50), а во согласност со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА УПОТРЕБА НА НАТРОН-ВРЕКИ ОД ПАПИР

1) Се забранува употребата на натрон-вреќи од папир за други цели осем за потребите на пакување и транспорт на цемент, амонијачна сода, шеќер, вештачки губриња и средства за заштита на растенија.

Исклученија од одредбата од претходниот став може да одобри Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ.

2) Претпријатијата, задружните и општествените организации, кои примаат во споменатите вреќи каков и да било вид стоки, должни се да му ги вратат на претпријатието што им ги испорачало стоките, во смисла на прописите што постоат за употребата на натрон-вреќи од папир.

3) Стари натрон-вреќи од папир, неупотребливи како амбалажа не смеат да се употребуваат за никакви други цели нити да се уништуваат, туку имателите на такви вреќи се должни да ги предадат на фабриката за папир во Загреб, непосредно или преку претпријатијата за промет со отпадоци.

4) Производителните претпријатија и потрошувачите (претпријатијата, задружните и општествените организации) должни се да задожат еден од своите службеници кој ќе се грижи за извршувањето на прописите од оваа наредба. Доколку не е определен таков службеник, за истото е одговорен директорот на претпријатието односно раководителот на задружната и општествената организација.

5) За непридржување кон прописите од оваа наредба одговорните лица од точ. 4 од оваа наредба ќе се казнат со парична казна до 15.000 динари.

Административно-казнена постапка води и решенија во прв степен донесува извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор.

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2378

21 март 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњкиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво и градежна индустрија,
Љубчо Арсов, с. р.

167.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите, а по предлог од Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОТПАДОЦИ ПО КОИ ШТО КЕ ГИ ИСПОРАЧУВААТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ИЛИ НА СОРТИРНИЦИ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДОЦИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРИСОБИРААТ ТЕКСТИЛНИ ОТПАДОЦИ

Нови отпадоци на производи од чешлано волнено предено неиндустриски:

	Динари за 1 кг
1) ткањци од граѓански облека и палта — — — — —	до 44
2) ткањци од женски фустани — — — — —	„ 44
3) ткањци од војнички облека — — — — —	„ 44
4) бела трикотажа — — — — —	„ 48
5) бојадисана и шарена трикотажа — — — — —	„ 46

Нови отпадоци од производи од влечено волнено предено неиндустриски:

	Динари за 1 кг
1) ткањци од граѓански облека и палта — — — — —	до 36
2) селанско сукно — — — — —	„ 36
3) шајак и цивилна чоја — — — — —	„ 36
4) ткањци од женски фустани — — — — —	„ 36
5) војничка чоја — — — — —	„ 38
6) бела трикотажа — — — — —	„ 42
7) бојадисана и шарена трикотажа — — — — —	„ 40
8) ситни парчиња (шренц) сортирани — — — — —	„ 26

Стари отпадоци-крпи од производи на чешлано волнено предено:

	Динари за 1 кг
1) ткањци од машки облека и палта — — — — —	до 36
2) ткањци од женски фустани — — — — —	„ 36
3) ткањци од војнички облека — — — — —	„ 36
4) бела трикотажа — — — — —	„ 40
5) бојадисана и шарена трикотажа — — — — —	„ 38
6) бели чорапи без стапалки — — — — —	„ 38
7) бојадисани и шарени чорапи без стапалки — — — — —	„ 36
8) ткаен пуст (филц) — — — — —	„ 6
9) ваљан пуст — — — — —	„ 6

Стари отпадоци-крпи од производи на влечено волнено предено:

	Динари за 1 кг
1) ткањци од граѓански машки облека и палта — — — — —	до 26
2) селанско сукно — — — — —	„ 24
3) шајак и цивилна чоја — — — — —	„ 22
4) ткањци од женски фустани — — — — —	„ 26
5) војничка чоја — — — — —	„ 28
6) бела трикотажа — — — — —	„ 32
7) бојадисана и шарена трикотажа — — — — —	„ 30
8) бели чорапи без стапалки — — — — —	„ 30
9) бојадисани и шарени чорапи без стапалки — — — — —	„ 28
10) килими и торби — — — — —	„ 18
11) стари покривачи — — — — —	„ 12
12) обојки — — — — —	„ 12
13) черги — — — — —	„ 16
14) влечки — — — — —	„ 12
15) ситни парчиња (шрем), сортирани — — — — —	„ 16
16) ситни парчиња несортирани (шрем) — — — — —	„ 6
17) рабови од сите видови волнени отпадоци — — — — —	„ 6
18) постелна волна и полуволна од отпадоци — — — — —	„ 6

Нови отпадоци од производи од памучно предено неиндустриски:

	Динари за 1 кг
1) бели ткањци (американ молино) — — — — —	до 26
2) бојадисани ткањци (шифон, зефир, пу- пљин) — — — — —	„ 25
3) бојадисани ткањци — — — — —	„ 20
4) војничко платно (катун) — — — — —	„ 18
5) од облека — — — — —	„ 16
6) бела зимна и летна трикотажа — — — — —	„ 22
7) бојадисана и шарена зимна и летна три- котажа — — — — —	„ 20
8) бели парчиња од фланел — — — — —	„ 18
9) бојадисани парчиња од фланел — — — — —	„ 16
10) вигоњ ткањци — — — — —	„ 13
11) ситни парчиња (шренц) сортирани — — — — —	„ 12

Стари отпадоци-крпи од производи од памучно предено:

	Динари за 1 кг
1) бели крпи за бришење — — — — —	до 27
2) шарени крпи за бришење — — — — —	„ 20
3) бело рубје Ia — — — — —	„ 17
4) бело рубје IIa — — — — —	„ 13
5) бело рубје IIIa — — — — —	„ 6
6) бојадисани и шарени ткањци — — — — —	„ 14
7) катун — — — — —	„ 14
8) работни облека — — — — —	„ 12
9) бели парчиња од фланел — — — — —	„ 14
10) бојадисани парчиња од фланел — — — — —	„ 12
11) бела зимна и летна трикотажа — — — — —	„ 15
12) бојадисана и шарена зимна и летна три- котажа — — — — —	„ 13
13) чорапи — — — — —	„ 11
14) покривачи — — — — —	„ 7
15) ситни парчиња (шренц) сортирани — — — — —	„ 9
16) ситни парчиња (шренц) несортирани — — — — —	„ 6
17) ткањци од вигоњ — — — — —	„ 8
18) стара памучна вата од јоргани — — — — —	„ 6
19) рабови на сите видови отпадоци, мрежи, завеси, тантели и врвци — — — — —	„ 6

Отпадоци и крпи од ленени, каделни и јутени производи неиндустриски:

	Динари за 1 кг
1) нови ленени отпадоци — — — — —	до 13
2) отпадоци при предење лен и кадела — — — — —	„ 13
3) каделни конопци, коноп и гурѓи — — — — —	„ 13
4) поголеми јутени крпи (за бришење ду- шеме и за амбалажа) — — — — —	„ 12
5) бели груби ленени ткањци и (церади) — — — — —	„ 10
6) шарени груби ленени ткањци (шарен ме- лес) — — — — —	„ 10
7) ленени ткањци од постава и блузи — — — — —	„ 10
8) полуленени отпадоци — — — — —	„ 7
9) ситни парчиња од јутени ткањци — — — — —	„ 5

Отпадоци и крпи од производи на вештачка свила неиндустриски:

	Динари за 1 кг
1) нови бели отпадоци и крпи — — — — —	до 12
2) нови шарени отпадоци и крпи — — — — —	„ 10,5
3) стари бели отпадоци и крпи — — — — —	„ 9
4) стари шарени отпадоци и крпи — — — — —	„ 7,5

Сите горни видови отпадоци и крпи: оштетени од влага и буѓ (од скапување или други штеточини) — — — — — „ 5

Горните цени важат за грубо разврстани отпадоци-крпи, франко натоварено во вагон, шлеп или друго превозно средство.

Кај грубо разврстување по видовите се дозволува 5% други примеси и видови отпадоци — крпи.

Отпадоците — крпите мораат да бидат испрашени и со најмногу 1% нечистота.

Отпадоците мораат да бидат пакувани во форма на бали, бруто за нето, со дозволената тара на амбалажата од 5%.

Како неиндустриски отпадоци — крпи се подрабираат отпадоците — крпите што стануваат вон индустриската преработка т. е. што станале од употребени текстилни производи и преработка кај занаетството.

За испорачки на текстилните отпадоци врз основа на двоструко адресирани планови во индустријата важат досегашните цени определени со Решението од Сојузниот уред за цени бр. 16367 од 17 јули и од 7 август 1946 година.

Разликите во цената на количините на текстилни отпадоци затечени на денот на влегувањето во сила на ова решение на стовариштата на претпријатијата што приспособираат текстилни отпадоци односно на сортирањето треба да се пресметаат и уплатат на сметката бр. 800589 во срок од 15 дена.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 807

28 март 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот на преработувачка индустрија,

Рато Дугоњиќ, с. р.

168.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и цените на стоките од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА КОЖА ЗА ПЕНЦИЊА (ГОНОВИ) И ЗА НАЧИНОТ НА ПЕНЦЕТИРАЊЕ ОБУВКИТЕ

1) Државните трговски претпријатија на мало ќе им продаваат кожа за пенциња (гонови) на потрошувачите по набавните цени наголемени за трошковите на трговијата.

Право на купување кожа за пенциња имаат само потрошувачите на обезбеденото снабдување, и тоа на определен дополнителен купон од индустриските потрошувачки карти. При купувањето на пенцињата потрошувачот го предава дополнителниот купон, плаќа во готови пари 20% од продавната цена на мало и во истиот износ предава парични купони од индустриската потрошувачка карта.

Потрошувачот што не сака да купува со попуст, го предава дополнителниот купон и целиот куповен износ го плаќа во готови пари.

2) Поверенствата за трговија и снабдување на околските (градските) народни одбори ќе им доделуваат кожа за пенциња само на оние трговски претпријатија што имаат стручен персонал за сечење пенциња.

3) Државните занаетчиски чевларски работилници и дуќани, занаетчиските чевларски задруги, чевларските работилници на земјоделските задруги и приватните чевларски дуќани ќе менуваат пенциња од кожа на потрошувачите на обезбедено снабдување со сечење одделен дополнителен купон од индустриските потрошувачки карти (купон со кој што купуваат потро-

шачите пенциња со попуст во смисла на точ. 1 од ова решение).

За извршеното менување пенциња од кожа потрошувачот го предава определените дополнителни купони од индустриската потрошувачка карта, плаќа во готови пари 20% од цената на потрошената кожа, определена по точ. 5 од ова решение и во ист износ предава парични купони од индустриската потрошувачка карта. Покрај тоа ја плаќа цената на услугата и тоа само во готови пари, а во висина според пропишаната тарифа. Потрошувач што не сака да користи попуст го предава дополнителниот купон, а цената на потрошената кожа ја плаќа со готови пари во полн износ.

Потрошувачот што купил кожа за пенциња во трговската мрежа на мало ја плаќа за извршеното менување на пенцињата само цената на услугата.

4) Министерствата на трговијата и снабдувањето на народните републики и поверенствата на трговијата и снабдувањето на околските (градските) народни одбори ќе им обезбедат на државните занаетчиско-чевларски дуќани и работилници, на занаетчиските чевларски задруги, на чевларските работилници на земјоделските задруги и на приватните чевларски дуќани, потребни количини кожа за пенцетирање на обувките на потрошувачите на обезбеденото снабдување. На споменатите дуќани, на работилниците и на задругите доделената кожа ќе им ја испорачуваат набавно-продавните задруги за снабдување на занаетчиските дуќани, а каде што ги нема овие — државните трговски претпријатија на мало (претпријатијата од точ. 1 од ова решение).

Доделената кожа може да се троши само за пенцетирање обувки на одделни дополнителни купони од индустриските потрошувачки карти. Сета потрошена количина на кожа (добивена за пенцетирање) — дуќаните, работилниците и задругите од првиот став должни се редовно секој месец да му ја правдаат на поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен одбор. Правдањето се врши со исечените дополнителни купони од индустриските потрошувачки карти. Поверенството на трговијата и снабдувањето на околскиот (градскиот) народен одбор, во согласност со поверенството надлежно за работите на занаетството, може да организира одделен начин за вршење контрола за трошењето и правдањето на кожа од страна на приватните занаетчиски дуќани што вршат пенцетирање на обувки. Во вршењето на оваа контрола можат да се вклучат и околските (градските) занаетчиски комори.

5) Дуќаните, работилниците и задругите споменати во точ. 3 од ова решение ќе ја наплатуваат кожата потрошена за пенцетирање по набавната цена, а кожата што ќе им се затече во запас на 1 април 1951 година по цената што ќе ја добијат со множење на набавната (определената пониска единствена цена на мало) со факторот 6.

Дуќаните, работилниците и задругите што вршат пенцетирање на обувки, како и набавно-продавните задруги должни се на 1 април 1951 година на начинот пропишан со прописите што постоат за инвентарисањето, да извршат попис на затечените запаси на кожа за пенцетирање и на таа кожа да ја определат нова цена, а пресметаната разлика во цените да ја уплатат на сметката бр. 800.048 — пазаришна добивка на запаси на стоки во трговијата. Оваа уплата се должни да ја извршат до 10 април 1951 година.

6) Државните трговски претпријатија на мало, државните занаетчиски чевларски дуќани и работилници, занаетчиските чевларски задруги, чевларските работилници на земјоделските задруги и приватните чевларски дуќани имаат право на накнада (регрес) на разликата во цената за дадениот попуст од 80% на кожата за пенцетирање. Оваа накнада ја остваруваат тие врз основа на поменесените парични купони од индустрис-

ските потрошувачки карти, на начинот пропишан во Правилникот за индустриските потрошувачки карти од обезбеденото снабдување и за боновите на трговијата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51) и во Наредбата за пресметување и уплатување на пазариската добивка и на разликата во цените на репродукциони материјали наменети за локалното производство како и за накнада (регрес) на разликите станати во цените при продажба на стоките од широко трошење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 3/51).

Државните трговски претпријатија на мало, државните занаетчиски чевларски дуќани и работилници, занаетчиските чевларски задруги и чевларските работилници на земјделските задруги остваруваат регрес непосредно од надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ, а приватните чевларски дуќани преку набавно-продавната задруга (државното трговско претпријатие на мало) која им испорачува кожа за пенцетирање.

7) До 30 април 1951 година можат да се користат за пенцетирање под условите и по цените пропишани со ова решение и определените уште неискористени дополнителни купони од индустриските потрошувачки карти од 1950 година

8) Ова решение ќе се применува од 1 април 1951 година.

Бр. 3600

9 март 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Финансите на ФНРЈ,

Добривоје Радосављевиќ, с. р.

169.

Врз основа на чл. 29 од Уредбата за извршување планот на градежните објекти во 1951 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/51), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НОРМИТЕ НА УЧИНОКОТ (ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТА) НА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА КОЈИ КЕ СЕ ПРИМЕНАТ ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ПРОСЕЧНИОТ ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВОТО НА РАСПОЛОЖИВАТА МЕХАНИЗАЦИЈА ВО 1951 ГОДИНА

1. За пресметување просечниот процент на учеството на градежната механизација за поодделни видови градежни работи, врз базата на вкупната годишна количина на работи по сите производителни задачи и вкупната расположива механизација, се утврдуваат следните норми на учинокот:

а) при ископување во земја:

за булдожери до 70 КС	22.000 м ³ годишно
за булдожери преку 70 КС	38.000 м ³ годишно
за англожери до 70 КС	27.000 м ³ годишно
за англожери преку 70 КС	44.000 м ³ годишно
за моторни скрепери	44.000 м ³ годишно
за скрепери за вуча	42.000 м ³ годишно
за скрепери со вител	35.000 м ³ годишно
за моторни гредери	40.000 м ³ годишно
за багери суви универзални	42.000 м ³ годишно
за багери суви ведричари	65.000 м ³ годишно

б) при ископување во карпа:

	годишно
за дупалки пневматични полесни (до 18 кг)	1.200 м ³
за дупалки пневматични потешки (преку 18 кг)	1.800 м ³

в) при превозење земјани маси:

за локомотиви парни дековилски	24.000 м ³ км год.
за локомотиви моторни дековилски	13.000 м ³ км год.

г) при уградување земјани маси:

за ваљци парни	5.200 м ³ годишно
за ваљци моторни	7.800 м ³ годишно
за ваљци—ежеви	45.000 м ³ годишно
за експлозивни набијачи	5.000 м ³ годишно
за плочести набијачи	7.000 м ³ годишно

д) при тунелски ископувања во тврд материјал:

	годишно
за дупалки пневматични полесни (до 18 кг)	600 м ³
за дупалки пневматични потешки (преку 18 кг)	900 м ³

ѓ) кај бетон и армиран бетон:

	годишно
за мешалки на бетон 150 до 300 л запремина	2.000 м ³
за мешалки на бетон 300 до 450 л запремина	3.000 м ³
за мешалки на бетон 450 до 800 л запремина	5.000 м ³
за мешалки на бетон преку 800 л запремина	7.000 м ³

на уградување бетон:

за вибратори за бетон	4.000 м ³ годишно
за первибратори	800 м ³ годишно

2. Нормите на учинокот по ова решение ќе се применуваат при пресметувањето на просечниот процент на учеството на механизација поради изработка на предметката на изводачот во 1951 година.

3. Механизацијата спомената во ова решение што не ќе ја земе во оглед претпријатието при пресметувањето на просечниот процент на учеството на механизацијата, ќе се даде на користење на друго претпријатие (Наредба за давање градежни машини на услуга — „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 87/49).

4. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1951 година.

Бр. 1809

24 март 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежништво
и градежна индустрија,
Љубчо Арсов, с. р.

170.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 109/48), Решението за определување струките и државните органи што се матични за поодделни струки на работниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 57/50) и Решението на Претседателот на Советот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ бр. 710 од 11 октомври 1950 година за определување Министерството на поштите на ФНРЈ како матичен орган за техничката струка за електроврски, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАБОТНИТЕ НОРМИ („С”) ЗА РАБОТИТЕ НА МЕГУМЕСНИ ВОЗДУШНИ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ

Самостојните работни норми („С”) за работите на меѓумесните воздушни телеграфско-телефонски линии, отпечатени како одделно издание на Министерството на поштите на ФНРЈ, се составен дел од ова решение и ќе се применуваат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија од денот на објавувањето на ова решение во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.”

Бр. 2323

12 март 1951 година

Белград

Министер на поштите на ФНРЈ,
др Занн Шарац, с. р.

171.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУСТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД НА ДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ДЕНОТ НА 27 МАРТ, НА НАРОДНИТЕ ВОСТАНИЈА И ДЕНОТ НА АРМИЈАТА ВО 1951 ГОДИНА

По повод на десетгодишнината на денот на 27 март, на прославите на народните востанија во народните републики на Федеративна Народна Република Југославија, како и Денот на Армијата ќе се пуштат во течај пригодни поштенски марки во дните: 27 март, 27 април, 7 јули, 13 јули, 27 јули, 11 октомври и 22 декември 1951 година.

Една серија од овие марки содржи 15 вредности од кои првата од 3 динари со слика на еден детал на народните манифестации во Белград, потоа по шест марки од 3 и 5 динари со разни слики што ги симболизираат народните востанија во народните републики и најпосле две во вредности од 3 и 30 динари со слики што ја симболизираат Југословенската армија.

Написите на марките се следни:

1) На марката од 3 динари во спомен на 27 март стои: „ФНР Југославија“ на горниот раб со латиница а на долниот со кирилица, потоа натпис „27 март 1941—1951“ со кирилица и ознака на вредноста со „Дин.“ латиница;

2) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во народна република Словенија стои: „ОФ Словеније 27 IV 1941—1951“ и „ФНР Југославија“ — се на латиница;

3) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во Народна Република Србија стои: „Устанак у Србији 7 VII 1941—1951“ и „ФНР Југославија“ — се со кирилица;

4) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во Народна Република Црна Гора стои: „Устанак у Црној Гори 13 VII 1941—1951“ и „ФНР Југославија“ — се со кирилица;

5) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во Народна Република Босна и Херцеговина стои: „Устанак у Босни 27 VII 1941—1951“ и „ФНР Југославија“, и тоа на првата марка со кирилица а на втората со латиница;

6) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во Народна Република Хрватска стои: „Устанак у Хрватској 27 VII 1941—1951“ и „ФНР Југославија“ — се со латиница;

7) На марките од 3 и 5 динари во спомен на прославата во Народна Република Македонија стои: „Устанак у Македонији 11 X 1941—1951“ и „ФНР Југославија“ — се со кирилица;

8) На марките од 3 и 30 динари во спомен на прославата на Денот на Армијата стои: „Дан Армије 22 XII 1941—1951“ и „ФНР Југославија“, а осем тоа на марката од 30 динари уште „Авионска пошта“ — се на првата со кирилица, а втората со латиница.

Марките од ова издание ќе се пуштат во течај постојано и тоа секоја на соодветната дата означена на марките. Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми пошти во земјата додека не се потрошат, а за франкирање поштенски испратки ќе важат неограничено време, односно додека ќе се донесе решение за нивното повлечување од течај.

Бр. 5250

17 март 1951 година
Белград

Министер на поштите на ФНРЈ,
др Заим Шарац, с. р.

Министерството на правосудието на ФНРЈ по извршеното упоредување со изворниот текст установило дека во Напатствието за спроведување на Уводниот закон за Кривичниот законик објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 15/51 се поткрала грешка и дава

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

1) На страна 252 под заглавието „Со членовите 31 и 32“, во првиот став, петтиот ред одоздола наместо зборот „осуденно“ треба да стои „осудениот“;

2) На истата страна под заглавието „Со членот 11“ пред текстот на првиот став треба да се стави „Г“;

3) На истата страна под заглавието „Со членот 16“ во последниот ред, наместо „решни“ треба да стои „решение“;

4) На страна 251 под заглавието „Со членовите 5 и 6“ вториот став под I, последниот ред, наместо „сметаат“ треба да стои „сметаат“.

Бр. 1316. — Од Министерството на правосудието на ФНРЈ, Белград 24 март 1951 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
159. Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на службениците од геодетската струка — — — — —	257
160. Напатствие за прогрес во локалното стопанство — — — — —	261
161. Напатствие за трговската дејноста на општите земјоделски задруги — — — — —	263
162. Наредба за начинот на финансирањето и плаќањето на инвестициите во 1951 година	264
163. Наредба за наплата данокот на промет на производи и на плазришната добивка при исплатата на сметките — — — — —	265
164. Наредба за ликвидација на неизмирениот обврски од 1950 година — — — — —	266
165. Наредба за чувањето и враќањето вреќите од папир за калцинирана (амонијачна) сода, шеќер и вештачки гудриња — — — — —	267
166. Наредба за употреба на натрон-вреќи од папир — — — — —	268
167. Решение за продавните цени на текстилните отпадоци по кои што ќе ги испорачуваат на индустриските претпријатија или на сортирници на текстилни отпадоци претпријатијата што присобираат текстилни отпадоци — — — — —	268
168. Решение за начинот на продавањето на кожа за пенциња (гофови) и за начинот на пенцирањето на обувките — — — — —	270
169. Решение за нормите на учниокот (производителноста) на поодделни видови градежна механизација кои ќе се применат при пресметувањето на просечниот процент на учеството на расположивата механизација во 1951 година — — — — —	271
170. Решение за работните норми („С“) за работите на меѓумесните воздушни телеграфско-телефонски линии — — — — —	271
171. Решение за пуштање во течај пригодни поштенски марки по повод на десетгодишнината на денот 27 март, на народните востанија и Денот на армијата во 1951 година	271
Исправка на Напатствието за спроведување на Уводниот закон за Кривичниот законик — — — — —	271